



BLU-RAY DISC ОД 400 GB

Како што тоа обично и се случува, Blu-ray диските и плеерите сè уште не се појавиле во нашите домови, а веќе пристигнуваат нови верзии со поголем капацитет на складирање податоци. Pioneer го претстави новиот 16-слоен Blu-ray диск за чување податоци со капацитет од 400 гигабајти. Она што е најважно е дека овој Blu-ray е компактибилен со постојните Blu-ray плеери, што значи дека не би морале да го надградувате куќниот систем за репродукција на видеоматеријали снимени на ваков нов диск. "Pioneer" тврди дека новиот диск во масовно производство ќе се најде до 2010 година, што изгледа многу оптимистички, додека верзијата на која ќе можеме да запишуваме податоци ќе се појави меѓу 2010 и 2012 година.



Како што тоа обично и се случува, Blu-ray диските и плеерите сè уште не се појавиле во нашите домови, а веќе пристигнуваат нови верзии со поголем капацитет на складирање податоци. Pioneer го претстави новиот 16-слоен Blu-ray диск за чување податоци со капацитет од 400 гигабајти. Она што е најважно е дека овој Blu-ray е компактибилен со постојните Blu-ray плеери, што значи дека не би морале да го надградувате куќниот систем за репродукција на видеоматеријали снимени на ваков нов диск. "Pioneer" тврди дека новиот диск во масовно производство ќе се најде до 2010 година, што изгледа многу оптимистички, додека верзијата на која ќе можеме да запишуваме податоци ќе се појави меѓу 2010 и 2012 година.



R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за **2005** година ќе го добиете засега **Единствениот Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **P-Регистар** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добениот CD и во завршување на процедурата за неговото инсталирање. Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате P-Регистарот. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб-страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојаната горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно **CD на крајот на 2005 година** со списанието **Репрезент и Даночен Практикум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само **14.700 денари.**

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за **2005** година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги развртнува сите најактуелни и најгорлави теми од секојдневното работење, вочувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на доадева вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. **Специјалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **P-Регистарот** е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кои се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на **8 дела** и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб-страница на интернет ги добивате сите податоци со одмајред дадена шифра.

Користете ја нашата веб-страница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СПИСАНИЈА = **МУЛТИМЕДИЈАЛЕН CD-а**
1 P-РЕГИСТАР + **16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со доволно,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со основна вложка

со преку **300** страници и

16 дополнувања

1 Специјално издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ

NOKIA N97


Nokia N97 дефинитивно е еден од најопремените уреди од N серијата на "Nokia". Но, тоа не е сè - N97 е првиот уред од високата класа, кој



е базиран на Symbian S60 оперативниот систем наменет за дисплеи на допир. Во моментот не се познати сите детали, но она што се знае е дека Nokia N97 има QWERTY тастатура на извлекување,

камера со резолуција од 5 мегапиксели, Wi-Fi, вграден GPS, Nokia Maps апликација со дигитален компас, акцелерометар за автоматска ротација на екранот, како и сензор за автоматско исклучување на екранот за време на повиците. Дисплејот на допир со големина од 3,5 инчи, резолуција од 360 x 640 пиксели и приказ на 16 милиони бои би требало да ги задоволи сите мултимедијални потреби. Како што претпоставувате, Nokia N97 е значително тешка - 150 грама, но како што велат од "Nokia", во поглед на големината не ги надминува димензиите на iPhone (освен во дебелина).

MOTOROLA VE66



"Motorola" го најави моделот VE66 кој првенствено се истакнува со камерата од 5 мегапиксели со автоматски фокус. Мобилните фотографии ќе го ценат и блицот, редуцијата на црвените очи, како и стабилизаторот на слика. Motorola VE66 поддржува Wi-Fi конективност, но нема поддршка за 3G. Екранот е со големина од 2,2 инчи и резолуција од 240 x 320 пиксели, има мејл клиент, веб-прелистувач, вградено радио и стандарден слот за microSD мемориски картички.

NOVATEX-SKOPJE

HARIBO

GOLDBÄREN

HARIBO

BERRIES

HARIBO



HARIBO

WALDBEEREN

HARIBO

PRIMAVERA ERDBEEREN

СЕКОЕ ДЕТЕ ГИ САКА
И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk